



Finnish (suomi)

## Johdantoriitit

Ristin merkki

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä.

Aamen

Tervehdys

Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, ja Jumalan rakkaus, ja Pyhän Hengen yhteisö Ole kaikkien kanssa.

Ja henkesi kanssa.

Rangaistuslaki

**Veljet (veljet ja sisaret), tunnustakaamme syntimme, Ja niin valmistaudu juhlimaan pyhiä mysteerejä.**

Tunnustan Kaikkivaltiaan Jumalan Ja sinulle, veljeni ja sisareni, että olen suuresti syntiä, ajatuksissani ja sanoissani, mitä olen tehnyt ja mitä en ole tehnyt, minun vikani kautta, minun vikani kautta, kaikkein vakavimman vikani kautta; Siksi pyydän siunattu Mary Ever-Virgin, Kaikki enkelit ja pyhäät, Ja sinä, veljeni ja sisareni, rukoilla minun puolestamme Herralle meidän Jumalamme.

**Voi Kaikkivaltias Jumala armahtaa meitä, Anteeksi meille syntimme, Ja vie meidät ikuisseen elämään.**

Aamen

Macedonian (македонски јазик)

## Воведни обреди

Знак на крстот

Во името на Отецот и на Синот и на Светиот Дух.

АМИН

Поздрав

Благодатта на нашиот Господ Исус Христос, и loveубовта кон Бога, и причест на Светиот Дух Биди со сите вас.

И со вашиот дух.

Казнено дело

**Браќа (браќа и сестри), да ги признаеме нашите гревови, И така се подгответиме да ги славиме светите мистерии.**

Јас признавам на Семоќниот Бог И за тебе, моите браќа и сестри, дека многу згрешив, Во моите мисли и според моите зборови, во она што го направив и во она што не успеав да го направам, Преку моја вина, Преку моја вина, Преку мојата најтешка вина; Затоа ја прашувам благословена Марија постојано девственото, сите ангели и светци, И вие, моите браќа и сестри, Да се молиш за мене на Господ нашиот Бог.

**Нека семоќниот Бог нека се смилуга на нас, Простете ни ги нашите гревови, И доведете нè во вечен живот.**

АМИН

## Finnish (suomi)

### Kyrie

Herra, armahda.

Herra, armahda.

Kristus, armahda.

Kristus, armahda.

Herra, armahda.

Herra, armahda.

### Gloria

Kunnia Jumalalle korkeimmalla,  
 Ja maan päällä rauhaa ihmisiille,  
 joilla on hyvä tahti. Kiitämme  
 sinua, Siunaamme sinua,  
 Rakastamme sinua, Me  
 kunnioitamme sinua, Kiitämme  
 sinulle suuresta kunniaistasi,  
 Herra Jumala, taivaallinen  
 kuningas, Oi Jumala,  
 Kaikkivaltias Isä. Herra Jeesus  
 Kristus, vain syntynyt poika,  
 Herra Jumala, Jumalan karitsa,  
 Isän poika, Otat pois maailman  
 synnit, armahda meitä; Otat  
 pois maailman synnit,  
 vastaanottaa rukouksemme;  
 istut isän oikeassa kädessä,  
 Armahda meitä. Sinulle yksin  
 olet Pyhä, Sinä yksin olet Herra,  
 Sinä yksin olet korkeimmat,  
 Jeesus Kristus, Pyhän Hengen  
 kanssa, Isän Jumalan kunnissa.  
 Aamen.

### Kerätä

Rukoilkaamme.

Aamen.

### Sanan liturgia

Ensimmäinen lukeminen

## Macedonian (македонски јазик)

### Кири

Господи помилуј.

Господи помилуј.

Христе, помилуј.

Христе, помилуј.

Господи помилуј.

Господи помилуј.

### Глорија

Слава на Бога во висините, а на  
 земјата мир на луѓето со добра  
 волја. Ве фалиме, те  
 благословуваме, те обожаваме, те  
 величаме, Ви благодариме за  
 вашата голема слава, Господи  
 Боже, Цар небесен, О Боже,  
 семоќен Татко. Господ Иисус  
 Христос, Единороден Син,  
 Господи Боже, Јагне Божјо, Сине  
 на Отецот, ти ги земаш гревовите  
 на светот, помилуј нè; ти ги  
 земаш гревовите на светот, прими  
 ја нашата молитва; седиш од  
 десната страна на Отецот,  
 смиствуј се на нас. Зашто само ти  
 си Светецот, само ти си Господ,  
 само ти си Севишен, Иисус  
 Христос, со Светиот Дух, во слава  
 на Бога Отецот. Амин.

### Собери

Да се молиме.

Амин.

### Литургија на зборот

Прво читање

### Finnish (suomi)

Herran sana.

Kiitos Jumalalle.

Vastauspsalmi

Toinen luku

Herran sana.

Kiitos Jumalalle.

Evankeliumi

**Herra olkoon kanssasi.**

Ja henkesi kanssa.

**Lukeminen Pyhästä evankeliumista N.**

Kunnia sinulle, Herra

**Herran evankeliumi.**

Ylistys sinulle, Herra Jeesus Kristus.

**Uskon ammatti**

Uskon yhteen jumalaan,  
Kaikkivaltiaan isä, taivaan ja maan valmistaja, Kaikista näkyvistä ja näkymättömistä asioista. Uskon yhteen Herraan Jeesukseen Kristukseen, ainoa syntynyt Jumalan poika, Isän syntynyt ennen kaiken ikäistä. Jumala Jumalasta, Valo valosta, Todellinen Jumala todelliselta Jumalalta, syntynyt, ei tehty, vältämätön isän kanssa; Hänen kauttaan kaikki asiat tehtiin.

Meille miehille ja pelastuksellellemme hän tuli alas taivaasta, ja Pyhän Hengen oli inkarnoitunut Neitsyt Mariasta, ja tuli mies. Meidän vuoksi hänet ristiinnaulittiin Pontius Pilatuksen alla, Hän kärsi kuolemasta ja haudattiin, Ja

### Macedonian (македонски јазик)

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Одговорски псалм

Второ читање

Словото Господово.

Фала му на Бога.

Госпел

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Читање од светото Евангелие според Н.**

Слава ти, Господи

**Евангелието Господово.**

Фала ти Господи Исусе Христе.

### Професија на вера

Јас верувам во еден Бог, Семоќниот Отец, творец на небото и земјата, на сите нешта видливи и невидливи. Јас верувам во еден Господ Иисус Христос, Единородниот Син Божји, роден од Отецот пред сите векови. Бог од Бога, Светлина од светлина, вистинскиот Бог од вистинскиот Бог, роден, не создаден, истосуштински со Отецот; преку него се создаде сè. За нас луѓето и за нашето спасение слезе од небото, и преку Светиот Дух се воплоти од Дева Марија, и стана човек. Заради нас беше распнат под Понтиј Пилат, претрпе смрт и беше погребан, и воскресна на третиот ден во согласност со Светото писмо. Тој се вознесе на небото и седи од десната страна

### Finnish (suomi)

nousi jälleen kolmantena  
päivänä Pyhien kirjoitusten  
mukaisesti. Hän nousi  
taivaaseen ja istuu isän oikeassa  
kädessä. Hän tulee jälleen  
kunniassa Arvioda elävät ja  
kuolleet ja hänen  
valtakunnassaan ei ole loppua.  
Uskon Pyhään Henkeen, Herran,  
elämän antajaan, joka etenee  
isältä ja pojalta, kuka isän ja  
pojan kanssa on rakastettu ja  
kunnioitettu, Kuka on puhunut  
profeettojen kautta. Uskon  
yhteen, pyhään, katoliseen ja  
apostoliseen kirkkoon.

Tunnustan yhden kasteen  
syntien anteeksiannosta Ja  
odotan kuolleiden  
ylösnuosemusta ja tulevan  
maailman elämää. Aamen.

Saarna

Yleinen rukous

**Rukoilemme Herran kanssa.**  
Herra, kuule rukouksemme.

## Eucharistisen liturgia

Tukeva

Siunattu olkoon Jumala ikuisesti.

**Rukoile, veljet (veljet ja sisaret),**  
että uhraukseni ja sinun Voi olla  
**Jumalan hyväksyttävä,**  
**Kaikkivaltias isä.**

Hyväksy Herra uhraus kässissäsi  
Hänen nimensä kiitosta ja

### Macedonian (македонски јазик)

на Отецот. Тој повторно ќе дојде  
во слава да им суди на живите и  
мртвите и неговото царство нема  
да има крај. Верувам во Светиот  
Дух, Господ, Животодавецот, кој  
произлегува од Отецот и Синот,  
кој со Отецот и Синот се обожава  
и прославува, кој зборувал преку  
пророците. Верувам во една,  
света, соборна и апостолска  
црква. Исповедам едно Крштение  
за простување на гревовите и со  
нетрпение го очекувам  
воскресението на мртвите и  
животот на светот што доаѓа.  
Амин.

## Хомили

### Универзална молитва

**Му се молиме на Господа.**  
Господи, слушни ја нашата  
молитва.

## Литургија на Евхаристијата

Понуда

Нека е благословен Бог  
засекогаш.

**Молете се, браќа (браќа и сестри),**  
**дека мојата и твојата жртва може**  
**да биде прифатливо за Бога,**  
**семоќниот Отец.**

Нека Господ ја прифати жртвата  
од вашите раце за пофалба и

### Finnish (suomi)

kunniaa, hyväksi ja kaiken  
hänen pyhän kirkonsa hyvä.

Aamen.

### Eucharistinen rukous

**Herra olkoon kanssasi.**

Ja henkesi kanssa.

**Nosta sydämesi.**

Nostamme heidät Herran luo.

**Kiitäkaamme Herralle meidän  
Jumalamme.**

Se on oikein ja vain.

Pyhä, pyhä, pyhä Herra isäntien Jumala. Taivas ja maa ovat täynnä kirkkauttasi. Hosanna korkein. Siunattu on se, joka tulee Herran nimessä. Hosanna korkein.

**Uskon mysteeri.**

Julistamme kuolemasi, Herra, ja tunnustaa ylösnousemuksesi Kunnes tulet taas. Tai: Kun syömmme tätä leipää ja juomme tätä kuppia, julistamme kuolemasi, Herra, Kunnes tulet taas. Tai: Pelastaa meidät, maailman pelastaja, Ristilläsi ja ylösnousemuksellä Olet vapauttanut meidät.

Aamen.

### Ehtoollisriitti

**Vapahtajan komennossa ja  
muodostettu jumalallinen  
opetus, uskallamme sanoa:**

Isämme, joka taide taivaassa,  
pyhitetty olkoon sinun nimesi;

### Macedonian (македонски јазик)

слава на неговото име, за наше добро и доброто на целата негова света Црква.

Амин.

### Евхаристиска молитва

**Господ нека биде со вас.**

И со твојот дух.

**Подигнете ги вашите срца.**

Ги креваме до Господа.

**Да Му благодариме на Господа,  
нашиот Бог.**

Правилно и праведно е.

Свет, Свет, Свет Господи Боже Саваот. Небото и земјата се полни со твојата слава. Осана во највисокото. Блажен е оној што доаѓа во името Господово. Осана во највисокото.

**Тајната на верата.**

Ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, и исповедај го своето воскресение додека не дојдеш повторно. Или: Кога ќе го јадеме овој леб и ќе ја пиеме оваа чаша,  
ја објавуваме твојата смрт,  
Господи, додека не дојдеш повторно. Или: Спаси нè,  
Спасителу на светот, зашто со Твојот Крст и Воскресение не ослободивте.

Амин.

### Обред на причест

**По заповед на Спасителот и  
формирани од божествено учење,  
се осмелуваме да кажеме:**

Оче наш, Кој си на небесата, да се свети името твое; да дојде твоето

### Finnish (suomi)

sinun valtakuntasi tulee, Sinun tulee tehdä maan päällä sellaisena kuin se on taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille anteeksi rikoksemme, Kun annamme anteeksi niitä, jotka ylittävät meitä vastaan; ja johda meitä kiusaukseen, Mutta vapauta meidät pahasta.

**Vapauta meille, Herra,**  
rukoilemme, jokaisesta pahasta,  
myöntää ystäväillisesti rauhaa  
päivinä, että armon avulla,  
Saatamme olla aina vapaita  
synnistä ja turvassa kaikilta  
ahdistuksilta, Kun odotamme  
siunattua toivoa ja  
**Vapahtajamme, Jeesuksen**  
**Kristuksen tuleminen.**

Valtakunnalle, Voima ja tunnia ovat sinun nyt ja ikuisesti.

**Herra Jesus Kristus, Kuka sanoi apostoleillesi:** Rauha jätän sinut, rauhani, jonka annan sinulle, Älä katso synneiltämme, Mutta kirkon uskossa, ja myöntää ystäväillisesti hänelle rauhaa ja yhtenäisyyttä Tahtosi mukaisesti. Jotka asuvat ja hallitsevat ikuisesti ja ikuisesti.

Aamen.

**Herran rauha olkoon aina kanssasi.**

Ja henkesi kanssa.

**Tarjoamme toisillemme rauhan merkki.**

### Macedonian (македонски јазик)

царство, нека биде волјата твоја на земјата како што е на небото. Дај ни го овој ден нашиот секојдневен леб, и прости ни ги нашите гревови, како што им простуваме на оние што ни згрешуваат; и не воведуј нè во искушение, но избави нè од злото.

**Избави нè, Господи, се молиме, од секое зло, милостиво дарувај мир во нашите денови, дека, со помош на твојата милост, можеби секогаш ќе бидеме ослободени од гревот и безбеден од секаква неволја, додека ја чекаме блажената надеж и доаѓањето на нашиот Спасител, Исус Христос.**

За царството, моќта и славата се твои сега и засекогаш.

**Господи Исусе Христе, Кој им рече на твоите апостоли:** Мир ти оставам, мој мир ти давам, не гледај на нашите гревови, туку врз верата на вашата Црква, и милосрдно дај ѝ мир и единство во согласност со вашата волја. Кoi живеат и царуваат во вечни векови.

Амин.

**Мирот Господов да биде со вас секогаш.**

**И со твојот дух.**

**Да си го понудиме знакот на мирот.**

## Finnish (suomi)

Jumalan karitsat, otat pois maailman syntit, Armahda meitä. Jumalan karitsat, otat pois maailman syntit, Armahda meitä. Jumalan karitsat, otat pois maailman syntit, Antaa meille rauha.

Katso Jumalan karitsa, Katso hänet, joka vie maailman syntit pois. Siunattuja kutsutaan karitsan illalliseen.

Herra, en ole kelvollinen että sinun pitäisi tulla katon alle, Mutta sano vain sana ja sieluni paranee.

Kristuksen ruumis (veri).

Aamen.

Rukoilkaamme.

Aamen.

**Riitojen päätäminen**

Siunaus

Herra olkoon kanssasi.

Ja henkesi kanssa.

Siunatkoon Kaikkivaltias Jumala sinua, Isä ja poika ja Pyhä Henki.

Aamen.

**Hylkääminen**

Mene eteenpäin, massa päättyy.  
Tai: mene ja ilmoita Herran evankeliumi. Tai: Mene rauhassa, kunnioittaen Herraa elämästäsi. Tai: mene rauhassa.

Kiitos Jumalalle.

## Macedonian (македонски јазик)

Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, смиствувај се на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, смиствувај се на нас. Јагне Божјо, ти ги земаш гревовите на светот, дај ни мир.

Еве го Јагнето Божјо, ете го оној кој ги зема гревовите на светот. Блажени се повиканите на вечерата на Јагнето.

Господи, не сум достоен дека треба да влезеш под мојот покрив, туку само кажи го зборот и мојата душа ќе оздрави.

**Телото (Крвта) Христово.**

Амин.

**Да се молиме.**

Амин.

**Заклучни обреди**

**Благослов**

Господ нека биде со вас.

И со твојот дух.

Семоќниот Бог нека ве благослови, Отецот и Синот и Светиот Дух.

Амин.

**Отпуштање**

Одете напред, мисата е завршена.  
Или: Оди и објави го Евангелието Господово. Или: Оди во мир, славејќи Го Господа со својот живот. Или: Оди во мир.

Фала му на Бога.

[massineverylanguage.com](http://massineverylanguage.com)

© 2022 Copyright Calgorithms LLC